

ПРИЛОГ 1 – Цели и критериуми

Согласно Јавниот повик за прибирање барања за користење средства од Буџетот на Град Скопје за 2023 година, наменети за финасирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година, Град Скопје ги утврди следните цели и критериуми:

I

Општи цели кои важат за сите области наведени во Јавниот повик:

- развој и унапредување на дејностите од областа на културата на територијата на градот Скопје;
- чување и афирмирање на материјалното, духовното и културното наследство на градот Скопје;
- поттикнување и афирмирање на културните различности на припадниците на етничките зедници во градот Скопје;
- достапност на културните добра и вредности до граѓаните;
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата;
- континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации што се од интерес за градот Скопје;
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната уметност;
- стимулирање на новите медиуми и истражувања во културата;
- афирмирање и поддршка на млади уметници и автори (до 35 години),
- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните уметности, уметност на новите медиуми и литературата и книга/стрип, албум/графичка новела);
- развивање на професионалната независна културна сцена;
- развивање на аматерската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и едукативни проекти од категориите на изведбените уметности, визуелните уметности, архитектурата и дизајнот, уметноста на новите медиуми и литературата (книга/стрип албум/графичка новела);
- поддршка и развивање на традиционалните културни вредности;
- воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект со една или повеќе јавни установи од областа на културата на Град Скопје, национални установи, граѓански организации, општините во градот Скопје, образовни институции и други организации;
- одбележување јубилејни настани и значајни датуми;
- проекти чија цел е развивање и промовирање на областите на културните и креативните индустрии;
- организирање на меѓународни фестивали што се одржуваат во Скопје;
- стимулирање и поддршка на разни партнерски меѓународни проекти;

- поттикнување на научната и критичката мисла преку организирање на семинари, конференции и дебати;
- изведба на едукативни работилници за деца и млади, како и за наставничкиот кадар од основните и средните училишта, со цел поттикнување на нивната креативност и подобрување на културниот развој на децата и младите.

II

Посебни цели за областите наведени во јавниот повик:

1) Посебни цели од областа на музејската дејност и промоција на културното наследство:

- презентација, популаризација и промоција на културното и историско наследство во градот Скопје;
- користење на културното наследство како ресурс за развој на туризмот;
- организирање на кампањи, работилници и предавања за промоција и значењето на културното наследство на територијата на град Скопје.

2) Посебни цели од областа на издавачката и библиотечната дејност:

- издавање на книги и електронски изданија, публикации, монографии, зборници што обработуваат теми од современиот живот и историјата на Скопје;
- поддршка на книжевно творештво со високи вредности од автори кои творат на македонски јазик и на јазиците на заедниците во градот Скопје;
- дела со исклучителна културна вредност, монографии, стручни публикации, како и дела што се резултат на истражувачи проекти за градот Скопје;
- издаваштво наменето за деца и млади.
- за дела на автори со прво издание задолжителни се две (2) рецензии и
- за дела на автори со повеќе издадени книжевни дела, задолжителна е една (1) рецензија

3) Посебни цели од областа на визуелните уметности и уметноста на новите медиуми:

- ретроспективно-монографски изложби од особено значење за градот Скопје што одразуваат континуитет во уметничкото дејствување во Скопје потврдени од ликовната критика и историјата на уметноста;
- самостојни, групни и други проекти од земјава и од странство што ги промовираат современите уметнички форми и изрази и придонесуваат за развој на современиот ликовен јазик во градот Скопје;
- промоција и развој на современата урбана уметност со акцент на користење на јавните градски површини како и други алтернативни простори за презентација на уметничките дела во градот Скопје;
- поддршка на филмски фестивали;
- изложбени проекти од областа на креативните индустрии; и

- изложби и проекти на млади уметници областа на визуелните уметности и уметноста на новите медиуми (до 35 години).

4) Посебни цели од областа на изведбени уметности:

- негување и презентација на националното драмско и музичко-сценско творештво од различни уметнички стилови и жанрови со застапеност на традиционални и современи автори;
- презентација на врвни уметнички дела од светската драматургија во Скопје како и дела од областа на музичко-сценските уметности,
- работилници со млади како и со лица со посебни потреби од областа на драмските и музичко-сценските уметности;
- поддршка на театарски фестивали;
- презентирање на македонскиот фолклор и фолклорот на припадниците на заедниците кои живеат во градот Скопје; и
- презентирање на македонскиот фолклор и фолклорот на припадниците на заедниците кои живеат во градот Скопје на фестивали и манифестации што се оддржуваат во градови од други држави со кои град Скопје има воспоставено соработка, а за што мора да биде доставена и покана од организаторот на манифестацијата.

5) Посебни цели од областа на музичките уметности:

- промоција и изведба на музички дела и творештво со стилска и жанровска разновидност;
- поттикнување и изведба на нови музички форми и изрази;
- поддршка на музички фестивали,
- стимулирање на македонското музичко творештво и музичкото творештво на заедниците кои живеат во град Скопје со висока уметничка вредност; и
- поддршка на концерти на млади музичари - изведувачи и композитори.

6) Посебни цели од областа на меѓународната соработка:

- соработка и учество на меѓународни манифестации, фестивали и проекти врз основа на реципроцитет за што треба да се достави покана од организаторот;
- програми и проекти од областа на културата што ќе се одвиваат на подрачјето на градот Скопје, а кои што имаат обезбедено финансиска поддршка (грант) од фондовите на Европската Комисија, УНЕСКО и/или други меѓународни фондови; и
- соработка и реализирање на заеднички проекти со организации, установи и поединци од:
 - а) збратимените градови со Град Скопје
 - б) градови со што е воспоставен протокол или програма за соработка и
 - в) градови што соработуваат со Град Скопје врз основа на воспоставен контакт (<https://skopje.gov.mk/>) – линк на официјалниот портал на Град Скопје.

III

Изборот на програмите и проектите ќе се врши врз основа на критериуми изразени во бодови и тоа за :

1.Професионално делување во културата

Критериуми за професионално делување во културата	бодови
1. Структура и ресурси на организацијата	25
1.1 Искуство на апликантот во спроведување и реализирање на проекти и активности од областа на културата	10
1.2 Стручност на лицата кои учествуваат во спроведување на проектот и активноста	10
1.3 Видливост на организацијата – (online)	5
2. Буџет на проектот :	25
2.1 Детално разработен финансиски план за потребните средства за реализација на програмата/проектот	10
2.2. Оправданост на трошоците во предложениот финансиски план (реален буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните цени).	10
2.3 Обезбедени дополнителни средства од сопствени или други извори.	5
3. Квалитет на програмата/проектот:	50
3.1 Детално разработени програмски активности од програмата/проектот и уредно пополнета пријава согласно правилата на Јавниот повик.	10
3.2 Придонес на програмата/проектот во остварување на општите и посебните цели за развојот на културата на ниво на Град Скопје	20
3.3 Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на проектните цели кои содржат иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата.	10
3.4 Обезбедена институционална поддршка (покана од фестивали, писмо на поддршка од друга културна установа или надлежен орган, вклученост на еден или повеќе субјекти во реализацијата на програмата/проектот)	10
Вкупно бодови:	100

2. Младинско делување во културата

Критериуми за младинско делување во културата	Бодови
1. Квалитет на апликантот	20
1.1 Искуство на апликантот во реализирање на програми, проекти и активности од областа на младинското делување во културата	10
1.2 Листа со референци (препораки, признанија и награди, предходни настапи на манифестации и слично)	10
2. Буџет на проектот	20
2.1 Детално разработен финансиски план за потребните средства за реализација на програмата/проектот	10
2.2. Оправданост на трошоците во предложениот финансиски план (реален буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните цени).	5
2.3 Обезбедени дополнителни средства од сопствени или други извори.	5
3. Квалитет на програмата/проектот:	40
3.1 Детално разработени програмски активности од програмата/проектот и уредно пополнета пријава (апликација).	10
3.2 Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на проектните цели што содржат иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата	10
3.3 Придонес на програмата/проектот во остварување на општите и посебните цели за развојот на културата на ниво на Град Скопје	10
3.4 Придонес на проектот во остварување на младинско учество во културата	10
4. Профил на учесниците	20
4.1 Број на директно вклучени млади во проектот (уметници до 35 години, младинци до 30 години)	10
4.2. Обезбедена институционална поддршка и вклучени партнери (покана од фестивали, писмо на поддршка од друга установа од областа на културата или надлежен орган, вклученост на еден или повеќе субјекти во реализација на програмата/проектот)	5
4.3 Процент број на млади луѓе (до 30 години) на кои се однесува проектот (предвидена публика, директни и индиректни корисници)	5
Вкупно бодови:	100

3.Аматерско делување во културата

Критериуми за аматерско делување во културата	Бодови
1. Програма/Проект:	25
1.1 Детално разработени програмски активности од програмата/проектот и уредно пополнета пријава согласно правилата на Јавниот повик.	20
1.2 Искуство на апликантот во реализирање на програми, проекти и активности од областа на културата	5
2. Буџет на програмата/проектот:	25
2.1 Детално разработете финансиски план за потребните средства за реализација на програмата/проектот	10
2.2 Оправданост на трошоците во предложениот финансиски план (реален буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните цени).	10
2.3 Обезбедени дополнителни средства од сопствени или други извори.	5
3. Квалитет на програмата/проектот:	50
3.1 Придонес на програмата/проектот во остварување на општите и посебните цели за развојот на културата во градот Скопје	20
3.2. Иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата.	20
3.3 Обезбедена институционална поддршка (покана од фестивали, писмо на поддршка од друга установа од областа на културата или надлежен орган, вклученост на еден или повеќе субјекти во реализација на програмата/проектот)	10
Вкупно бодови:	100

IV

При распределбата на средствата предвидени во Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година ќе бидат земени предвид активностите, проектите и манифестациите што согласно критериумите ќе обезбедат најмалку 60 бода.